

## Принципи за животната средина

### 1. Вовед

Euromax Resources Ltd (“Еуромакс“ или “Компанијата”) е посветена на одлична животна средина и верува дека ефективното управување со аспектите на животната средина во нејзината работа ќе го поткрепи нејзиниот успех на долг рок.

### 2. Цел

Наша цел е да имаме минимално влијание врз животните средини каде што работиме и да управуваме со било кое влијание на одговорен начин за да обезбедиме долгорочно и одржливо работење.

### 3. Делокруг

Овие принципи важат за сите директори, вработени (со полно работно време, со скратено работно време и привремени работници), подизведувачи и консултанти (заедно “персонал”) на Компанијата и нејзините подружници.

### 4. Принципи

Еуромакс ќе:

- i. Одржува отворена комуникација со локалните заедници, владините институции, невладините организации, бизнис партнерите, снабдувачите, клиентите и другите чинители;
- ii. Развива, имплементира и одржува системи за управување со животната средина за да го идентификува, процени и да управува со ризикот врз животната средина поврзан со нашите активности;
- iii. Применува хиерархија за ублажување на влијанието од нашите активности – со други зборови ќе ги спречиме, минимизираме, надоместиме или подобриме влијанијата кои се идентификувани;
- iv. Се погрижи мерките за ублажување да се интегрираат во дизајнот на проектот колку што е можно повеќе;
- v. Ги информира локалните заедници за нашите активности, и ќе побара нивни гледишта и мислења, и ќе ги зема нив во предвид при управувањето со нашата работа;
- vi. Ги минимизира влијанијата врз животната средина од нашето работење преку ефикасно користење на природните ресурси, вклучувајќи ја водата и енергијата, и рециклирање на отпадот онаму каде што е можно;
- vii. Подготви и одржува план за конечното затворање на секоја од активностите;

- viii. Се погрижи нашите вработени и подизведувачи да се информирани за овие принципи и ќе ги запознае со нивните одговорности кон животната средина во врска со сите фази на нашите активности и операции;
- ix. Бара сите подизведувачи да се усогласени со овие принципи;
- x. Се усогласи со овие принципи како и со сите важечки закони и прописи на нашите земји-домаќини, и со барањата на Екватор-принципите од 4 Јуни 2013;
- xi. Ја надгледува, постојано ќе ја подобрува и ќе известува за нашата работа поврзана со животната средина, и доколку е неопходно ќе презема дејствија за поправање на било кои недостатоци.

Одобрено од страна на Одборот на директори на Еуромакс на 13 август 2013.

/потпишан/

Мартин Кониг, Претседавач